

П О В И К **за учество на Годишно Собрание на акционери**

Годишното Собрание на акционери на Прилепска пиварница АД – Прилеп ќе се одржи на ден 25.05.2022 година (среда) во 15.00 часот, во Ресторанот во седиштето на друштвото ул. "Цане Кузманоски" бр.1 Прилеп, со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Процедурален дел

- Отворање на Седницата на Собранието
- Избор на Претседавач на Собранието
- Избор на записничар, 2 (двајца) заверувачи на записникот и бројач на гласови

Работен дел

1. Разгледување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 година на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од Ревизорската куќа Пелагониска ревизорска куќа ДООЕЛ Прилеп (ПЕРК),
 - Носење Одлука за усвојување на Извештајот од ревизијата на финансиските извештаи за 2021 година
2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година
 - Носење Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година
3. Разгледување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.
 - Носење Одлука за усвојување на Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2021 година до 31.12. 2021 година
4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за работењето во 2021 година
 - Носење Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за работењето во 2021 година.
5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2021 година
 - Предлог - Одлука за усвојување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД Прилеп
6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2021 година
7. Предлог – Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар)
8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Управниот одбор во 2021 година
9. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Надзорниот одбор во 2021 година
10. Носење на Одлука за избор на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2022 година.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Право на учество на Собранието имаат акционерите и полномошниците на акционерите.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Прилепска пиварница АД Прилеп, должен е да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание. Пријавите да се достават до седиштето на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп на ул. "Цане Кузманоски" бр.1 Прилеп во Општ и правен сектор.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и информации за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп www.prilepskapivarnica.com.mk.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања, најдоцна до 8 дена од денот на објавување на јавниот повик, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп www.prilepskapivarnica.com.mk.

Материјалите за Собранието на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп и дополнителни информации, согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавување на овај повик, во седиштето на друштвото, во Правен сектор од 12.00 до 16.00 часот секој работен ден како и на официјалната интернет-страница на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп www.prilepskapivarnica.com.mk.

УПРАВЕН ОДБОР
